

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОД ЕДУКАТИВНИОТ ПРЕСТОЈ ВО LIV HOSPITAL ВО ИНСТАНБУЛ, ТУРЦИЈА

*Назив на ЈЗУ Клиника за Неврологија
Обуката е одржана тај – јуни 2015*

*Име и презиме на лицето испратено на обука:
Валентина Боневска*

Престој

- Во периодот од 24.05.2015 до 12.06.2015 г. бев на едукативен престој во LIV HOSPITAL во Истанбул-Турција.
Во овој период имав активно учество во целокупната работа на болницата, со план и програма. Моето секојдневно присуство беше задолжително. Во стационарниот дел имав можност за активно следење и учество во работата со болните кој претстојуваа и размена на професионални мислења , искуства и ставови со колегите, директно и непосредно пред пациентите.



За LIV Hospital

- Болницата располага со 150 болнички соби, 48 поликлинички и консултативни соби, 8 операциони сали и 22 болнички кревети во интензивна нега.



- Во секоја болничка соба има еден пациент и дополнителен кревет за гости, телевизор и тоалет.
- Една сестра е одговорна и дели терапија на 3 пациенти.
- Секој ден после визитата, сестрата треба да ги забавува лекара од болничката аптека, за секој пациент посебно според дневните потреби.
- Секој лек е со свој баркод којшто после аплицирањето е залепен во историјата на болести на посебна страна за тој ден.



- Секоја интервенција што ја извршува медицинската сестра ја нотира во медицинска документација која стои во болничката историја.
- Мери витални знаци во првите 48 часа на секои 4 часа, а потоа два пати дневно.





- Секојдневно со пациентот работи физиотерапевт два пати дневно по еден час.
- Пациентот има три главни оброци и две ужинки.



- После земањето на крв истата се транспортира во лабораторија преку “лифт” (види слика) со потребните генералии.



Заклучок

- LIV-Hospital работи по принцип што е соодветен на нашиот, но разликата е во тоа што тие располагаат со современа апаратура со која полесно ги извршуваат работните обврски.
- Се надевам дека тоа што го видов и научив за време на мојата едукација во болницата LIV-Hospital во Истанбул ќе го применувам за поуспешна и поефикасна работа на моето работно место.